



Нашите иселеници преку друштвата, а во целосна организација на Форумот имаат низа активности и тоа околу организирањето забави на значајни празници и по разни поводи. Една од тие активности е и оваа "Печалбарска вечер", која во иднина треба да биде традиционална. За оваа вечер беа поканети сите друштва кои егзистираат во трите кантони во Швајцарија.

Негова главна преокупација е вршењето на должноста почесен конзул на Република Македонија во Швајцарија, при што во делот на неговите надлежности е да се грижи околу заштитата на македонските граѓани, и што е најбитно да води грижа за организирањето на нашата дијаспора во оваа држава. На прашањето кои се мотивите за да им помага на луѓето, господинот Ралев едноставно вели:

"Јас донирам од чиста хумана и чисто патриотска мотивација".

На оваа пријатна и несекојдневна средба имавме исклучителна можност да се сретнеме и да поразговараме и со актуелниот претседател на Форумот на македонските

Пишуваат:

Томе ПОСТОЛОВ
Ванчо ХАЦИ-СТОЈАНОВ

Форумот на македонските друштва кој работи и опстојува во Швајцарија, на 15.7. 2005 година, во хотелот "Сириус" во Струмица, ја одржа првата средба во својата татковина, насловена како "Печалбарска вечер". Во прекрасниот хотелски амбиент и со звуците од убавите македонски песни вечерта мина во весела и срдечна атмосфера. Организаторот на оваа вечер се потрудил сè да мине во беспрекорен ред и во топло меѓусебно дружење и општа срдечност на присутните.

На оваа средба на нашите иселеници имавме можност да се видиме и да се сретнеме со луѓе кои придонеле да се оствари ваквото дружење, па го искористивме моментот да поразговараме со некои од нив.

ГОЛЕМИ МАКЕДОНЦИ

Не би било в ред доколку на почеток не кажеме дека на "Печалбарска вечер" присуствуваше и господинот Владимир Ралев, инаку координатор на Форумот на заедницата на Македонците во Швајцарија и почесен генерален конзул на Македонија во Женева. Неодминлив беше

СО МЕЃУСЕБНИ И ПЕРСПЕКТИ

впечатокот дека секој од присутните на средбата сакаше да се види и да поразговара со овој по многу нешта голем човек.

Веројатно тоа доаѓа од податокот дека тој е најголемиот донатор и помагател на сите активности на македонските друштва во Швајцарија, но и голем хуманист. Тоа го потврдија и речиси сите гости во хотелот "Сириус". На нашето прашање, која е неговата моментна дејност, господинот Ралев кратко рече: "Дипломатијата и дијаспората".

Овој пргав и динамичен човек, иако ја има помината седумдесеттата година, го пропатувал речиси цел свет, но неговата најголема љубов засекогаш останува Македонија, татковината на чијашто култура ѝ припаѓа и чии обичаи и традиции ги негува.

"Јас и не можам друго да бидам, освен Македонец", вели Ралев.

друштва во Швајцарија, господинот Ердован Етоски. Овој пријатен велешанец, кој веќе долго време работи во Швајцарија, исцрпно нè информираше за работата и за активностите на Форумот. Покрај работата во швајцарската фирма за производството на лекови и грижата околу туристичката агенција EKI Reisen, чиј сопственик е, господинот Етоски целото свое битие и време го посветува на борбата за македонската кауза во швајцарската држава.

"Моја задача е - вели Етоски, преку овој Форум да ги координирам сите активности, кои ги имаат македонските друштва. Во Форумот членуваат и друштвата: 'Пирок' од Рена, 'Мак-мел' од Бургдорф, 'Илинден' од Зуг, 'Извор' од Муртен и новоформираниот клуб 'Вардар' од Пајерне и двата фудбалски клуба 'Македонија' од Мененебухсе и 'Македонија' од Локарно. Наш



ЕРДОВАН ЕТОСКИ, МИЛЕ КОЛЕСКИ,
ВЛАДИМИР РАЛЕВ



рот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски со делегација, а годинава планираме да го поканеме премиерот на Р Македонија Владо Бучковски, со надеж дека ќе бидеме удостоени со неговото присуство. Договорено е средбата да се одржи на 19.11. 2005 година. Покрај забавата, која ќе биде доминантна, на оваа четврта по ред средба ќе се избира: мис Македонка за Швајцарија, најдобро македонско друштво, најуспешна спортска екипа, најуспешен спортист и спротистка, најхуман Македонец и најуспешен македонски стопанственик во Швајцарија", рече господинот Етоски.

Форумот има идеја да се постигне обединување и со друштва од Германија и од Италија. Така, сега се во пре-

А СПЛОТЕНОСТ ДО УБАВА ВНА ТАТКОВИНА

најголем донатор е Владимир Ралев. Тој е голем донатор за Македонија, а во Швајцарија им помогнал на сите друштва", потенцираше господинот Ердован Етоски.

Инаку, Етоски е претседател и на друштвото "Мак-мел" за кое истакна дека било прогласено за најдобро друштво во Швајцарија.

"Нашите иселеници преку

друштвата, а во целосна организација на Форумот имаат низа активности и тоа околу организирањето забави на значајни празници и по разни поводи. Една од тие активности е и оваа вечер, која ја нарекуваме печалбарска, и која во иднина сакаме да прерасне во традиционална. За оваа вечер беа поканети сите друштва кои егзистираат во три-

те кантони во Швајцарија и многу сум задоволен од нивното присуство во овој прекрасен хотел", ни рече господинот Етоски.

ПОЧЕТОК НА ТРАДИЦИЈАТА

За целата организација околу одржувањето на оваа средба се погрижи Мите Митров, инаку по потекло од струмичкиот крај, а се планира идната година "Печалбарска вечер" да се одржи во некој друг дел од татковината, со надеж дека присуството ќе биде уште помасовно.

"Инаку, нашите иселеници ваква традиционална средба одржуваат и во Швајцарија кон крајот на годината, на која покануваме функционери од татковината. Во претходните години гости ни беа поранешниот претседател Киро Глигоров, покојниот претседател Борис Трајковски, лиде-

говори со одредени наши друштва, како што се "Илинден" од Зуг кое треба да се обедини со нашинците од Ефенбах - Германија и од Пјаченца - Италија.

Секретарот на Форумот на македонските друштва господинот Миле Колески кој, исто така, беше присутен на вечерта, меѓу другото, изјави дека тој е единствениот странец во Советот на градот при локалната самоуправа на град Пајерне и член на синдикалната организација.

На оваа прва "Печалбарска вечер", беа поканети и присуствуваа градоначалниците на Струмица, Босилово и Ново Село.

Градоначалникот на Струмица господинот Зоран Заев не го криеше задоволството од пријатното расположение, кое го приредија нашите иселеници и изрази надеж дека вакви средби со нашите луѓе од дијаспората ќе се одржуваат редовно, бидејќи како што потенцираше - "со меѓусебна сплотеност можеме да градиме убава и перспективна Македонија".



ЗДРУЖЕНИ БОРЦИТЕ ЗА
МАКЕДОНСКАТА КАУЗА